

Градски парк бб п.фах 5  
1000 Скопје, Македонија  
Тел/Фах: +389(0)2 313 1139  
e-mail: judo\_macedonia@yahoo.com  
www.judo.org.mk



Gradski psrk bb p.fah 5  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel/Fax: +389(0)2 313 1139  
e-mail: judo\_macedonia@yahoo.com  
www.judo.org.mk

Скопје, 14.02.2019 година

## ПРОПОЗИЦИИ

### ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ПИОНЕРИ-КИ 2019

- ❖ Првенството ќе се одржи во спортската сала при СУГС Гимназија “Зеф Љуш Марку”- Скопје со адреса на Ул.Лазо Трповски бб (Населба Топана кај Порше Македонија) на **24/02/2019 година (недела)**, во организација на ЦФМ и техничка организација на ЦК “Работнички” од Скопје, ЦК “Ипон” од Скопје и ЦК “Супер Џудо” од Скопје.

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број џудисти.

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 2005, 2006 (U15) и една старосна категорија помлади 2007, 2008 (U13) кои се регистрирани во ЦФМ во 2019 година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ **Тежински категории:**

Пионери: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кгр. = 10 категории

Пионерки: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кгр. = 9 категории

➤ **Програма:**

Контролно мерење 08:00 – 08:15 часот

Пријавување на екипите 08:15 – 08:30 часот

**ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ** **08:30 – 09:15 ЧАСОТ**

Ждрепка 09:15 – 10:30 часот

Свечено отварање 10:30 – 11:00 часот

**Почеток на натпреварите 11:00 часот**

### Траење на борбите 3 минути

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи, согласно правилата за натпреварување.

➤ **Финансиски одредби:**

Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на Џудо Федерацијата на Македонија.

На најуспешните натпреварувачи во секоја категорија ЦФМ ќе им додели медали и дипломи.

- Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за сениори-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 21/02/2019 година (четврток) на:

✓ e-mail: [office@judo.org.mk](mailto:office@judo.org.mk)

**Клубовите кои ги немаат надмирено своите финансискиот долгови кон федерацијата немаа да имаат право да настапат на државното првенство.**

**Клубовите кои не ги исполнуваа одредбите од натпреварувачкиот правилник нема да имаат право на настап на државното првенство.**

**Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач.**

**Напомена да се назначи официјално лице најдоцна до петок 22.02.2019 кое ќе ја пријави екипа на државното првенство доколку лиценцираниот тренер не е во можност да присуствува.**

**Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на Екипите.**

Џудо Федерација на Македонија

Натпреварувачка комисија

Претседател,

Никола Божиновски с.р.

